

ТЕЦ НЕГОТИНО АД ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

с. Дуброво, Неготино



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2020

СО ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Скопје, април 2021 година

Содржина

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР.....	3
Извештај за сеопфатна добивка.....	6
Извештај за финансиска состојба	7
Извештај за промените на капиталот	8
Извештај за паричните текови	9
1. Општи податоци	10
2. Сметководствени политики	11
3. Значајни сметководствени проценки	17
4. Финансиски извештаи.....	18
4.1. Објаснувачки белешки кон билансот на успех	18
4.2. Објаснувачки белешки кон билансот на состојба	21
5. Трансакции со поврзани субјекти.....	24
6. Управување со ризици.....	24
7. Потенцијални и превземени обврски	25
8. Настани по датумот на известување.....	26
Додаток 1	27
Додаток 2 – Годишна сметка.....	28
Додаток 3 – Годишен Извештај.....	29

ИЗВЕШТАЈ ОД НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО РАКОВОДСТВОТО И СОДРУЖНИКОТ НА АД ТЕЦ НЕГОТИНО

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **АД ТЕЦ Неготино** коишто ги вклучуваат: Извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2020, Билансот на успех, Извештај за сеопфатна добивка, Прегледот на паричните текови, Извештајот за промената во главнината за годината која што завршува на тој датум, како и прегледот на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи, во согласност со сметководствените стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Северна Македонија како и за интерните контроли коишто се релевантни за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е тоа резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја извршивме во согласност со Меѓународните ревизорски стандарди кои се прифатени и кои се применуваат во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни

прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола, релевантна за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази којшто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење

Основа за мислење со резерва

1. Како што е наведено во белешка 13, Друштвото нема извршено проценка на објективната вредност на недвижностите, постројките и опремата кои во сметководствена евиденција на Друштвото изнесуваат 435.002 илјади денари и како последица на тоа ние не бевме во можност да се стекнеме со разумно уверување дали таа вредност ја одразува објективната вредност на истите, како што бараат сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија (МСС 36 - Обезвреднување на средства).

2. Како што е обелоденето во белешката 2.13, за годината што завршува на 31.12.2020 година признати се ревалоризациони резерви во износ од 57.526 илјади денари кои биле пресметани според пресметки базирани на сметководствени прописи кои повеќе не се во примена во Република Северна Македонија од 2009 година, а според кои ревалоризацијата на набавната вредност се пресметуваше со примена на општи индекси за промена на цените на индустриските производи.

Мислење со резерва

Според наше мислење, освен ефектите од прашањето наведено во пасусот „основ за мислење со резерва“, финансиските извештаи на друштвото, во сите материјално значајни аспекти, ја

претставуваат реално финансиската состојба на Компанијата на ден 31 Декември 2020 година и резултатите од работењето, промените во капиталот и паричните текови за годината што завршува на тој датум, во согласност со Сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година. Нашата работа по однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД ТЕЦ Неготино за годината што завршува на 31 Декември 2020 година.

Овластен ревизор

Маја Ивановска

Скопје,

15/04/2021



ECOVIS®

AUDIT MACEDONIA

Друштво за ревизија

ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА

ДОО Скопје

ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

Управител


Кирил Андоновски


Извештај за сеопфатна добивка
за годината што завршува на 31 декември 2020
 (во илјада денари)

	Белешка	31 декември 2020	31 декември 2019
Приходи			
Приходи од продажба	5	186,771	194,025
Трошоци на продадени производи	6	(23,385)	(17,035)
БРУТО ДОБИВКА		163,386	176,990
Оперативна добивка			
Останати оперативни приходи	7	154	529
Дистрибутивни расходи		-	-
Административни расходи	8	(131,138)	(134,469)
Останати оперативни расходи	9	(27,287)	(30,434)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		(158,271)	(164,374)
Добивка од редовно работење		5,115	12,616
Финансиска добивка			
Финансиски приходи	10	523	0
Финансиски расходи	11	(1)	(1)
ДОБИВКА/(ЗАГУБА) ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		5,638	12,614
Данок од добивка	12	(979)	(1,906)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		4,659	10,708
Останата сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		4,659	10,708
СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ			
ШТО ПРИПАЃА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ		4,659	10,708

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на 22 февруари 2021 година и се потпишани во негово име од:


 Составил

 Директор


Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2020

(во илјада денари)

	Белешка	31 декември 2020	31 декември 2019
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	13	435,002	451,993
Нематеријални средства	14	-	-
Долгорочни вложувања		-	-
Вкупно нетековни средства		435,002	451,993
Тековни средства			
Парични средства и еквиваленти	15	170,429	133,913
Побарувања од купувачи	16	18,366	30,012
Дадени заеми		-	-
Залихи	17	111,183	114,515
Побарувања за дадени аванси	18	123	289
Останати тековни средства и АВР	19	2,944	2,238
Вкупно тековни средства		303,044	280,967
ВКУПНИ СРЕДСТВА		738,046	732,960
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Запишан Капитал		573,059	573,059
Резерви		80,043	79,507
Добивка за финансиска година		4,659	10,708
Акумулирана добивка		63,053	63,053
Вкупно капитал		720,813	726,327
Нетековни обврски			
Долгорочни резервирања за вработени		-	-
Вкупно нетековни обврски		-	-
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	20	4,617	1,039
Обврски за примени аванси		-	-
Краткорочни кредити		-	-
Останати краткорочни обврски	21	12,616	5,594
Вкупно тековни обврски		17,233	6,633
ВКУПНИ ОБВРСКИ		17,233	6,633
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		738,046	732,960

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Извештај за промените на капиталот
за годината која завршува на 31 декември 2020
 (во илјада денари)

	Акционерски капитал (удели)	Резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2019 година	573,059	79,176	69,358	721,592
Нова емисија (уплата од сопствениците)	-	332	(332)	-
Исплатена дивиденда за периодот	-	-	(5,973)	-
Добивка (загуба) за периодот	-	-	10,708	10,708
Реинвестирана добивка	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 година	573,059	79,507	73,761	726,327
Добивка распределена на сопствениците	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2020 година	573,059	79,507	73,761	726,327
Исправка на грешки во претходни периоди	-	-	-	-
Влијание на промените на сметководствени политики	-	-	-	-
Коригирана состојба на 01 јануари 2020 година	573,059	79,507	73,761	726,327
Нова емисија (уплата од сопствениците)	-	535	(535)	-
Исплатена дивиденда за периодот	-	-	(10,173)	-
Добивка (загуба) за периодот	-	-	4,659	4,659
Реинвестирана добивка	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-
Ревалоризационен вишок од проценка на основни средства	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 година	573,059	80,043	67,711	730,986
Исправка на грешки во претходни периоди	-	-	-	-
Влијание на промените на сметководствени политики	-	-	-	-
Коригирана состојба на 31 декември 2020 година	573,059	80,043	67,711	720,813

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Извештај за паричните текови
за годината која завршува на 31 декември 2020
 (во илјада денари)

	31 декември 2020	31 декември 2019
А.Готовински текови од оперативни активности		
Добивка по одданочување	4,659	10,708
Усогласување за:		
Амортизација	17,208	18,847
Зголемување/намалување на залихи	3,332	1,844
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	11,646	(9,039)
Зголемување/намалување на дадени аванси	166	(86)
Зголемување/намалување на примени аванси	-	-
Зголемување/намалување на останати побарувања	(706)	557
Зголемување/намалување на обврски спрема добавувачи	3,578	(2,680)
Зголемување/намалување на краткорочни кредити	-	-
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	7,022	2,097
Нето(одливи)/ приливи од оперативни активности	46,906	22,249
Б.Готовински текови од инвестициони активности		
Директни продажби (-набавки) на материјални и нематеријални средства	(217)	(530)
Зголемувања/намалувања на долгорочни вложувања	-	-
Зголемувања/намалувања на дадени заеми	-	-
Нето(одливи)/ приливи од инвестициони активности	(217)	(530)
В.Готовински текови од финансиски активности		
Зголемување на капиталот	-	-
Зголемување/намалување на долгорочни обврски	-	-
Зголемување/намалување на одложени приходи	-	-
Исплатена дивиденда	(10,173)	(5,973)
Исправка на грешки во претходни периоди	-	-
Откуп/продажба на сопствени акции	-	-
Нето(одливи)/ приливи од финансиски активности	(10,173)	(5,973)
Зголемување/намалување на паричните средства	36,516	15,746
Парични средства на почетокот на годината	133,914	118,167
Парични средства на крајот на годината	170,429	133,914

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

1. Општи податоци

Акционерското друштво за производство на електрична енергија во државна сопственост АД ТЕЦ НЕГОТИНО во понатамошен текст (Друштвото) е акционерско друштво основано согласно Одлуката на Влада на Република Македонија бр.19-1889/1 од 16.05.2005 со единствен акционер - Влада на Република Северна Македонија. Друштвото е основано на ден 19 јули 2005 година. Адресата на седиште на Друштвото е: Населено место без уличен систем, с. Дуброво, Неготино, Република Северна Македонија. Во Централниот регистар на РСМ е регистрирана под ЕМБС 6026796 и со даночен број МК4019005110545 со основна главнина од 572.495.000,00 денари.

Основната дејност на Друштвото е производство на електрична енергија (шифра 35.11). Компанијата работи во електроенергетскиот систем на Република Северна Македонија во производство на електрична енергија. Компанијата не произведува електрична енергија за тековни потреби туку се чува како „ладна резерва“ и е оспособена веднаш да се вклучи во системот доколку се јави поголемо нарушување во снабдувањето со електрична енергија во Република Северна Македонија. Во 2020 година, АД ТЕЦ Неготино не произведе електрична енергија и беше ставено на располагање на АД МЕПСО, за обезбедување на резервна моќност, односна ладна резерва и тоа до 31.12.2020 година.

Состојба на вработени во Друштвото со состојба на 31 декември 2020 е 205 лица (2019: 212 лица).

Со Друштвото раководи:

- Генералниот директор и претседател на Управниот одбор без ограничувања во внатрешниот и надворешниот промет Небојша Стојановиќ,
- Надзорен одбор составен од
Јордан Шијаков – член,
Елена Данева – член
Трајче Крстевски – член и
Андријан Ташковски – член
- Управен одбор составен од
Небојша Стојановиќ – претседател,
Игор Бојаџиев – член,
Јане Стоименов – член,
Никола Ангеловски – член и
Билјана Петроска Мантева - член .

Сметководството е внатрешно организирано во рамки на службата за финансиски работи.

2. Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на РСМ бр. 28/2004 ... 187/2014) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РСМ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година).

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба доколку постојат, кои се мерат по објективна вредност. Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на сметководствени проценки. При изготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики. Овие финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019. Тековните и споредните податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено. При подготвување на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации. Проценките се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективна вредност на побарувањата, односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективна вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

2.1.1. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.2 Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот на финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога тие настануваат.

АД ТЕЦ Неготино, с. Дуброво, Неготино
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2020 година

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот на финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
1 ЕУР	61.6940	61.4856
1 УСД	50.2353	54.9518
1 ГБП	68.3136	72.1577

2.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижности, постројки и опрема се евидентираат по нивна набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

2.4 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација.

Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

2.5 Депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век. Изградените средства се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Депрецијацијата не се пресметува на инвестициите во тек.

Проценетиот век на употреба на ставките на недвижностите, постројките и опрема и нематеријалните средства се како што следи:

Вид НПО	%	корисен век (години)
Градежни објекти	2.5-4	25-40
Производна опрема	10	10
Патнички и други моторни возила	25	4
Компјутерска и телекомуникациска опрема	25	4
Мебел, деловен инвентар	20	5
Останата неспомната опрема	10	10

2.6 Вложување во недвижности

Вложувањата во недвижности се состојат од објекти што се дадени под оперативен закуп. Вложувањата во недвижности првично се признаваат по нивната набавна вредност, вклучувајќи ги трансакционите трошоци и последователно се амортизираат.

Последователните трошоци се вклучуваат во евидентираниот износ на средството само во случај кога постои веројатност за идна економска корист за Друштвото и кога трошокот може со сигурност да се процени. Сите останати трошоци за поправка и одржување се пресметуваат во извештајот за сеопфатна добивка за финансиската година во која се направени.

Амортизацијата на вложувањата во недвижности се пресметува со примена на праволиниската метода во период од 40 години.

2.7 Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствената вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

2.8 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средствата и обврските се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.9 Залихи

Залихите се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени.

2.10 Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според пазарната вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција.

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба.

2.11 Побарувања од купувачите, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачите за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Побарувањата од купувачите се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправка за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се обезвредени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањата повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправката на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишанати побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

2.12 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциските сметки, благajни и останати високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.13 Основна главнина и акумулирана добивка/загуба

а) Основна главнина

Во вкупниот капиталот на друштвото ги класифицира:

- вложени средства (паричен и непаричен влог) на осовачот запишан во Централниот регистар на РСМ,
- сопствени удели кои се одземаат од вкупниот капитал се додека истите не се продадат,
- ревалоризациони резерви врз основа на добивки (загуби) од материјалните средства и финансиските средства расположиви за продажба,
- резервен фонд како издвојување 5 % од добивката за тековна година а согласно Законот за трговски друштва. Издвојувањето завршува се додека резервите не достигнат износ од 1/10 од основната главнина,
- тековната добивка (загуба) е добивката (загубата) што се добива од билансот на успех по оданочување,

АД ТЕЦ Неготино, с. Дуброво, Неготино
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2020 година

- Акумулирана (загуба) ги вклучуваат задржаните добивки (непокриените загуби) од претходните периоди.

б) Акционерска книга

а. Според акционерската книга со состојба 31.12.2019 год. издадени се 572.495 обични акции кои се во посед на единствен акционер Влада на Република Северна Македонија.

б. Номинална вредност на една акција изнесува 1.000 денари.

Сметководствена вредност на една акција на ден 31.12.2019 год. изнесува 1.259 ден.

в. Структурата на капиталот на 31.12. е следнава:

Во илјади денари	2020	2019
Запишан Капитал	572,495	572,495
Зголемување на основна главнина	563	563
Резерви	80,043	79,507
Акумулирана добивка	63,053	63,053
Добивка за финансиска година	4,659	10,708
ВКУПНО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	720,813	726,327

Ревалоризационите резерви во износ од 57,526 илјади денари потекнуваат од пред 2009 година кога ревалоризационите резерви се пресметуваа според коефициенти од Заводот за Статистика.

2.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврските спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски спрема добавувачи

Обврските кон добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни обврски. Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарање на останатите приходи.

Позајмица

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.15 Данок на добивка (Годишен данок на непризнаени даночни расходи)

Данокот од добивка се пресметува на даночната основа искажана во Даночниот Биланс. Според законските прописи, данок на добивка се плаќа по стапка од 10 %.

Даночната основа е збир на на добивката пред оданочување искажана во Билансот на успех и непризнаени расходи за даночни цели и тоа:

- неисплатени плати,
- пресметани трошоци над просечната цена на материјали и трговски стоки,
- разликата меѓу трансферната цена и пазарната цена во прометот помеѓу поврзани лица,
- трошоци на вработени кои не се признани како трошоци за даночни цели во ЗДД,
- репрезентација и спонзорства над предвидениот лимит според ЗДД,
- отпишани побарувања,
- исплати на невработени лица (членови на управен одбор, продажни агенти и сл),
- амортизација повисока од амортизација пресметана по пропорционална метода,
- преостаната сегашна вредност на основните средства,
- исплатена дивиденда,
- извршени резервирања.

2.16 Надоместоци за вработените

Бруто платите на вработените се плаќаат во висина на договорот склучен со работодавецот. Придонесите од плата (Пензиско и здравствено осигурување, дополнително здравствено осигурување и вработување) од 28 % се плаќаат на даночна основа која е бруто плата. Персоналниот данок од 10 % се плаќа на износот на бруто плата намалена за износот на платени придонеси и за персоналното годишно даночно ослободување.

2.17 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиска состојба.

2.18 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместокот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данок на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

АД ТЕЦ Неготино, с. Дуброво, Неготино
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2020 година

Приходи од обезбедување на услуги

Приходите од обезбедувањена услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот пренос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоците за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата за задоцнети плаќања.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во добивки и загуби во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

3. Значајни сметководствени проценки

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Критични проценки во примена на сметководствени политики

Оштетување на побарувањата

Компанијата ги проверува своите побарувања на денот на известување за да направи проценка за оштетувањето најмалку на годишно ниво. Компанијата прави проценка дали загубите од оштетувањето треба да бидат забележани во Извештајот за сеопфатна добивка врз основа на постоењето на реални податоци кои даваат индикација за намалување во предвидените идни готовински текови. Овој доказ во основа вклучува реални податоци кои даваат индикација за постоењето на неповолни промени во платежниот статус на клиентите, или меѓународните и локални економски услови. Раководството прави проценки кои се базираат на искуства од минати загуби за средства со карактеристики на кредитен ризик и објективни докази за оштетување слични на оние во портфолиото кога прави план на идните готовински текови.

Методологијата и претпоставките кои се користат за проценка на износот и времето на идните готовински текови редовно се разгледуваат со цел да се намалат разликите меѓу предвидените загуби и вистинските загуби.

АД ТЕЦ Неготино, с. Дуброво, Неготино
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2020 година

Клучни извори на несигурност во проценките

Раководството на Компанијата смета дека на датумот на билансирањето не постојат клучни извори на несигурност во проценките, со значаен ризик од можни материјално значајни корекции врз износите на средствата и обврските во текот на следната финансиска година.

4. Финансиски извештаи

Во 2020 година друштвото изготвило :

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатната добивка
- Извештај за паричните текови
- Извештај за промените во главнината
- Белешки кон финансиските извештаи

Освен наведените финансиски извештаи друштвото изготви и извештаи кои се бараат согласно Македонските прописи и тоа:

- Даночен биланс
- Посебни податоци за државната евиденција
- Извештај за структурата на приходи по дејности.

4.1. Објаснувачки белешки кон билансот на успех

5. Приходи од продажба

ОПИС	2020	2019
Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва	0	7,254
Приходи од продажба на производи и услуги во земјата	186,771	186,771
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во странство	0	0
Други приходи од продажба	-	-
ВКУПНО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	186,771	194,025

6. Трошоци на продадени производи

ОПИС	2020	2019
Потрошено материјали	2,911	3,147
Потрошена енергија	16,393	10,835
Транспортни услуги	0	0
Услуги за одржување	4,082	3,053
Набавна вредност на продадени стоки во земјата	0	0
Промена во залихите	0	0
ВКУПНО	23,385	17,035

АД ТЕЦ Неготино, с. Дуброво, Неготино
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2020 година

7. Оперативни приходи

ОПИС	2020	2019
Добивки од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски	47	0
Приходи од продадени материјали, резервни делови и отпадоци	0	0
Приходи од закуп	0	0
Вишоци	0	0
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	0	258
Останати приходи	107	271
ВКУПНО ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	154	529

8. Административни расходи

ОПИС	2020	2019
Бруто плати на вработени	124,690	120,056
Дневници за службено патување и патни трошоци	74	435
Трошоци за вработени по колективни договори	6,374	13,977
ВКУПНО ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	131,138	134,469

9. Останати оперативни расходи

ОПИС	2020	2019
ПТТ Трошоци (телефон, интернет)	424	470
Закуп	-	-
Потрошена друга енергија	-	-
Комунални услуги	1,105	1,056
Канцелариски материјали	170	262
Отпис на побарувања од купувачи	-	323
Отпис на ситен инвентар	870	926
Трошоци за надомест на УО и НО	560	560
Трошоци за репрезентација	137	430
Интелектуални услуги (адвокати, нотари)	286	123
Осигурување	2,790	3,341
Други даноци	2,567	2,515
Банкарски услуги и платен промет	95	102
Трошоци за амортизација	17,208	18,847
Други нематеријални трошоци	959	1,000
Намалување на вредносот на постојните средства	-	-
Вредносно усогласување на залихите	-	-
Казни пенали и надоместоци на штети	-	-
Кусоци	-	-
Дополнително утврдени и непредвидени трошоци	7	258
Капитални загуби од продажба на постојани средства	-	-
Непредвидени трошоци	-	-
Други трошоци	109	219
ВКУПНО ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	27,287	30,434

АД ТЕЦ Неготино, с. Дуброво, Неготино
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2020 година

10. Финансиски приходи

ОПИС	2020	2019
Приход од камати од поврзани друштва	-	-
Приходи од вложувања во поврзани друштва	-	-
Приход од камати од неповрзани друштва	523	0
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	-	-
Останати финансиски приходи	-	-
ВКУПНО ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	523	0

11. Финансиски расходи

ОПИС	2020	2019
Камати од работење со поврзани субјекти	-	-
Курсни разлики од работење со поврзани субјекти	-	-
Останати финансиски расходи од поврзани субјекти	-	-
Камати од работење со неповрзани субјекти	1	1
Курсни разлики од работење со неповрзани субјекти	-	-
Останати финансиски расходи	-	-
ВКУПНО ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1	1

12. Данок на добивка

ОПИС	2020	2019
Добивка пред одданочување	5,638	12,614
Непризнаени расходи:	4,147	6,448
Трошоци за репрезентација	123	385
Друго	4,024	6,063
Парични казни	0	-
Даночна основа пред даночни ослободувања	9,785	19,062
Реинвестирана добивка	-	-
Наплатени заеми од претходен период	0	0
Даночна основа	9,785	19,062
Пресметан данок на добивка од 10% (2018 : 10%)	979	1,906
Други намалувања	-	0
Данок на добивка	979	1,906
Добивка пред одданочување	5,638	12,614

АД ТЕЦ Неготино, с. Дуброво, Неготино
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2020 година

4.2. Објаснувачки белешки кон билансот на состојба

13. Недвижности, постројки и опрема

ОПИС	Земјиште	Деловен објект	Алат, погонски и канелариски материјал	Инвестиции во тек	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2019					
Набавна вредност 01.01.	403,633	1,222,860	2,845,331	-	4,471,824
Набавени	-	-	530	-	530
Отуѓени, раходовани					-
Состојба на 31.12.	403,633	1,222,860	2,845,861	-	4,472,354
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
Состојба на 01.01.	-	(1,160,779)	(2,840,736)	-	(4,001,514)
Тековна амортизација	-	(17,774)	(1,073)	-	(18,847)
Намалување (отуѓување, расход)	-			-	-
Состојба на 31.12.	-	(1,178,553)	(2,841,808)	-	(4,020,361)
ПРОМЕНИ ВО 2020					
Набавна вредност 01.01.	403,633	1,222,860	2,845,861	-	4,472,354
Набавени	0	-	217	-	217
Отуѓени, раходовани	-	-	(53)		(53)
Состојба на 31.12.	403,633	1,222,860	2,846,025	-	4,472,518
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
Состојба на 01.01	-	(1,178,553)	(2,841,808)	-	(4,020,361)
Тековна амортизација	-	(16,093)	(1,115)	-	(17,208)
Намалување (отуѓување, расход)	-	-	53	-	53
Состојба на 31.12.	-	(1,194,645)	(2,842,870)	-	(4,037,516)
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ					
Состојба на 31.12.2020	403,633	28,214	3,155	-	435,002
Состојба на 31.12.2019	403,633	44,307	4,053	-	451,993

АД ТЕЦ Неготино, с. Дуброво, Неготино
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2020 година

14. Нематеријални средства

ОПИС	Софтвер	Заштитни знаци	Лиценци	ВКУПНО
ПРОМЕНИ ВО 2019				
Набавна вредност 01.01.	3,399			3,399
Набавени	0			0
Отуѓени, раходовани				0
Состојба на 31.12.	3,399			3,399
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА				
Состојба на 01.01.	(3,399)			(3,399)
Тековна амортизација	-			-
Намалување (отуѓување, расход)				-
Состојба на 31.12.	(3,399)			(3,399)
ПРОМЕНИ ВО 2020				
Набавна вредност 01.01.	3,399			3,399
Набавени				0
Отуѓени, раходовани				0
Состојба на 31.12.	3,399			3,399
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА				
Состојба на 01.01.	(3,399)			(3,399)
Тековна амортизација	-			-
Намалување (отуѓување, расход)				-
Состојба на 31.12.	(3,399)			(3,399)
СМЕТКОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ				
Состојба на 31.12.2020	0	0	0	0
Состојба на 31.12.2019	0	0	0	0

15. Парични средства и еквиваленти

ОПИС	2020	2019
Пари на сметки во банка	170,400	133,907
Други парични средства	3	1
Пари на девизна сметка	0	0
Пари во денарска благајна	26	5
ВКУПНО	170,429	133,913

16. Побарувања од купувачи

ОПИС	2020	2019
Побарувања од купувачи салдо	18,366	30,012
Побарувања од поврзани друштва	0	0
Побарувања од купувачи во странство салдо	0	0
Вредносно усогласување	0	0
ВКУПНО	18,366	30,012

АД ТЕЦ Неготино, с. Дуброво, Неготино
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2020 година

17. Залихи

ОПИС	2020	2019
Залиха на недовршено производство	-	-
Залиха на трговска стока на 31.12.	-	-
Залиха на материјали	89,711	92,922
Залиха на резервни делови	20,342	20,427
Залиха на ситен инвентар и авто гуми	1,131	1,167
ВКУПНО	111,183	114,515

18. Побарувања за дадени аванси

ОПИС	2020	2019
Дадени аванси	123	289
ВКУПНО	123	289

19. Останати тековни средства и АВР

ОПИС	2020	2019
Побарувања за ДДВ	-	-
Побарување од вработени	-	37
Побарување за данок на добивка	1,208	202
Однапред платени трошоци	1,199	1,997
Останати побарувања	537	1
Други побарувања од државата	-	-
ВКУПНО	2,944	2,238

20. Обврски спрема добавувачи

ОПИС	2020	2019
Обврски спрема поврзани субјекти	0	0
Обврски спрема добавувачи во земјата	4,617	1,039
Обврски спрема добавувачи во странство	0	0
ВКУПНО	4,617	1,039

АД ТЕЦ Неготино, с. Дуброво, Неготино
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2020 година

21. Останати краткорочни обврски

ОПИС	2020	2019
Обврски за даноци и придонеси од плата	3,442	15
Обврски спрема вработени	6,809	1,049
Обврски за данок на добивка	-	519
Обврски за ДДВ	2,281	3,964
Обврски за персонален данок од доход	8	-
Останати обврски	75	47
Незаработени приходи	-	-
ВКУПНО	12,616	5,594

5. Трансакции со поврзани субјекти

Во 2020 година Друштвото нема евидентирано трансакции со субјекти кои согласно Законот за трговски друштва кои имаат третман на поврзани лица.

6. Управување со ризици

Во нормалниот тек на спроведувањето на своите деловни активности, Друштвото според природата на работењето може да влезе во различни ризици од поедини трансакции кои можат да се сведат на различен степен на изложеност и тоа: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризикот од курсни разлики, ризикот од каматната стапка), ликвидносни ризик, кредитен ризик, управување со капиталниот ризик и проценки на објективната вредност.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

Ризик од курсни разлики

Со ризикот од курсни разлики, кој може да се дефинира како предизвикување загуби заради зголемувањето на курсот на странските валути во друштвата кои имаат увозни трансакции, друштвото се справува со благовремено плаќање на обврските спрема странските добавувачи и договарање за плаќање со стабилни валути.

Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик, со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој ризик.

Ризик од каматна стапка

Ризикот од каматна стапка постои кај кредити договорени во странски валути, од страна на друштвото, кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае на неговата финансиска состојба и паричните текови.

Во Република Северна Македонија не постојат соодветни финансиски инструменти и политики за избегнување на овој ризик.

АД ТЕЦ Неготино, с. Дуброво, Неготино
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2020 година

Ликвидноносен ризик

Управувањето со ликвидноносен ризик е централизирано во друштвото. Ризикот од неликвидност постои кога друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители.

Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото не користи финансиски деривати.

Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти, вклучувајќи ги побарувањата и обврските. Управувањето со кредитниот ризик на друштвото се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на друштвото.

Управување со капитален ризик

Целите на друштвото во врска управување со капиталот се зачувување на способноста на друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставка на континуитет за да се зачува оптималната структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика на обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност.

7. Потенцијални и превземени обврски

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2020 година не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Компанијата редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови и евентуални побарувања против Компанијата кои би можеле да се појават во иднина. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Компанијата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Компанијата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Компанијата и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

АД ТЕЦ Неготино, с. Дуброво, Неготино
Белешки кон финансиските извештаи
Состојба за годината што завршува со 31.12.2020 година

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на билансирање кои не се веќе признати во финансиски извештаи.

8. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2020 година – датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговски друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за истата деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.



Директор на АД ТЕЦ НЕГОТИНО

Додаток 2 – Годишна сметка

ЕМБС: 06026796

Целосно име: Акционерско друштво за производство на електрична енергија,
ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино с. Дуброво - Неготино

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	- - АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	435.002.310,00			451.992.979,00
9	- - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	435.002.310,00			451.992.979,00
10	- - Недвижности (011+012)	431.847.602,00			447.940.167,00
11	- - Земјиште	403.633.386,00			403.633.386,00
12	- - Градежни објекти	28.214.216,00			44.306.781,00
13	- - Постройки и опрема	1.755.260,00			1.914.111,00
15	- - Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	1.399.448,00			2.138.701,00
36	- - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	301.845.403,00			278.969.736,00
37	- - I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	111.183.069,00			114.515.443,00
38	- - Залихи на сировини и материјали	89.710.675,00			92.921.774,00
39	- - Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	21.472.394,00			21.593.669,00
45	- - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	20.233.427,00			30.541.236,00
47	- - Побарувања од купувачи	18.365.840,00			30.011.744,00
48	- - Побарувања за дадени аванси на добавувачи	122.753,00			289.220,00
49	- - Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.208.160,00			201.675,00
50	- - Побарувања од вработените				37.335,00
51	- - Останати краткорочни побарувања	536.674,00			1.262,00

59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЭКВИВАЛЕНТИ (060+061)	170.428.907,00			133.913.057,00
60	-- Парични средства	170.428.907,00			133.913.057,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	1.198.687,00			1.997.326,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	738.046.400,00			732.960.041,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077- 078)	720.813.169,00			726.327.486,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	573.058.717,00			573.058.717,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	57.525.763,00			57.525.763,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	22.517.128,00			21.981.716,00
72	-- Законски резерви	22.517.128,00			21.981.716,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	63.053.040,00			63.053.040,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	4.658.521,00			10.708.250,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	17.233.231,00			6.632.555,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	17.233.231,00			6.632.555,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	4.617.040,00			1.038.578,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	3.442.333,00			14.861,00
100	-- Обврски кон вработените	6.809.011,00			1.048.661,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.289.712,00			4.530.455,00
108	-- Останати краткорочни обврски	75.135,00			
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	738.046.400,00			732.960.041,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	186.925.385,00			194.553.743,00
202	-- Приходи од продажба	186.771.175,00			194.024.735,00
203	-- Останати приходи	154.210,00			529.008,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	181.810.024,00			181.937.893,00

208	-- Трошоци за сировини и други материјали	20.481.217,00			15.261.292,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	5.582.112,00			4.710.513,00
212	-- Останати трошоци од работењето	7.006.799,00			7.569.842,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	131.525.186,00			134.967.972,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	82.835.671,00			80.258.977,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	6.941.033,00			6.782.081,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	34.913.222,00			33.015.439,00
217	-- Останати трошоци за вработените	6.835.260,00			14.911.475,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	17.207.695,00			18.846.800,00
222	-- Останати расходи од работењето	7.015,00			581.474,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	523.299,00			21,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	523.299,00			21,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	808,00			1.446,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	808,00			1.446,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	5.637.852,00			12.614.425,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	5.637.852,00			12.614.425,00
252	-- Данок на добивка	979.331,00			1.906.175,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	4.658.521,00			10.708.250,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	211,00			208,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	4.658.521,00			10.708.250,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	4.658.521,00			10.708.250,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	403.633.385,00			403.633.385,00

633	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 065 од БС)	573.058.717,00			573.058.717,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	17.233.231,00			6.632.555,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	186.771.175,00			194.024.735,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	47.201,00			
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	107.009,00			270.534,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	2.130.471,00			1.640.429,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	170.156,00			262.221,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	585.318,00			1.408.468,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	114.777,00			97.626,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	1.104.980,00			1.056.240,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	13.359.946,00			6.189.138,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	2.379.594,00			3.589.618,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	137.510,00			90.652,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	869.966,00			926.466,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	424.056,00			430.290,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	33.277,00			39.636,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	664.557,00			768.020,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	29.807,00			
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	1.431.978,00			260.763,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП	3.312.750,00			5.629.096,00

	217 од БУ)				
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	375.137,00			493.077,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	74.289,00			435.454,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	38.358,00			305.138,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	559.446,00			6.826.184,00
701	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	272.046,00			6.347.703,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	559.993,00			559.992,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	137.218,00			427.488,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	2.302.264,00			2.729.827,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	95.223,00			101.965,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	102.540,00			102.540,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	2.439.495,00			2.405.666,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.245.230,00			1.122.848,00
721	-- Исплатени дивиденди	10.172.838,00			5.973.124,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	209,00			206,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2285	- 35.11 - Производство на електрична енергија	187.448.684,00			

Потпишано од:

Nebojska Stojanovikj

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Додаток 3 – Годишен Извештај



АД »ТЕЦ НЕГОТИНО«, во државна сопственост, Неготино

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

**За работењето на АД за производство на електрична енергија, ТЕЦ
НЕГОТИНО во државна сопственост, Неготино с.Дуброво - Неготино
за 2020 година**

Неготино, Февруари 2021 година

Содржина

Вовед	Error! Bookmark not defined.
I. Остварено производство	3
II. Остварени економско-финансиски резултати	3
а) Остварен вкупен приход	3
б) Остварени расходи	4
III. Залихи	9
IV. Ненаплатени побарувања и неизмерени обврски	9
а) Ненаплатени побарувања	9
б) Неизмирени обврски	10
V. Примања на членови на Надзорен и Управен Одбор	12
Прилози:	
Табела 1 Остварени вкупни приходи	11
Табела 1 Остварени вкупни трошоци	12
VI. Белешки кон финансиските извештаи	13
VII. Финансиски извештаи по МСС	
Извештај за финансиската состојба	18
Извештај за сеопфатната добивка	19
Извештај за паричните текови	20
Извештај за промени во главнината	21

Вовед

Согласно Одлуката бр.19 – 1889/1 од 16.05.2005 година на Владата на Република Македонија, АД Електростопанство на Македонија пристапи кон нова статусна промена.

Статусната промена беше извршена согласно Закон за трговски друштва Член 517, точка 3, со постапка на издвојување со основање на нови друштва.

По сите извршени активности (пренесување на имотот, средствата, капиталот и обврските кои се во функција на дејноста производство, Биланс на состојбата на имотот, средствата, капиталот, обврските и побарувањата и Биланс на успех) пред статусната промена врз основа на работењето за периодот од 01.01.2005 година до 31.05.2005 година, на 09.09.2005 година е регистрирано и новото друштво со целосен назив Акционерско друштво за производство на електрична енергија, ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопственост. Неготино с.Дуброво Неготино и со кратко име ТЕЦ НЕГОТИНО.

Основач на АД ТЕЦ НЕГОТИНО е Република Северна Македонија – Влада на Република Северна Македонија со вкупен износ на средства на основачот во износ од 572.495.500,00 денари или 9.340.223,67 евра.

Од тогаш наваму АД ТЕЦ НЕГОТИНО работи како самостојно акционерско друштво за производство на електрична енергија.

Во 2020 година АД ТЕЦ НЕГОТИНО не произведе електрична енергија и беше ставено на располагање на АД МЕПСО за обезбедување на резервна моќност на енергетскиот систем.

АД ТЕЦ Неготино во 2020 година оствари вкупен приход од 187.448.684,00 денари, а вкупни трошоци 181.810.832,00 денари, при што е остварен **позитивен финансиски резултат (добивка) во износ од 5.637.852,00 денари.**

I. Остварено производство

Во 2020 година АД ТЕЦ НЕГОТИНО не произведе електрична енергија, а беше на располагање на АД МЕПСО како резервна моќност.

II. Остварени економско-финансиски резултати

а) Остварен вкупен приход

Вкупниот приход на АД ТЕЦ НЕГОТИНО остварен во периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година изнесува **187.448.684,00** ден.

Вкупниот приход во 2020 година е остварен со 87,48% во однос на планираниот, а во однос на претходната година е 3,65% помал.

Во најголем дел, 186.771.175,00 денари или 99,64% од вкупните приходи се остварени **приходи од основна дејност** – резервна моќност на енергетскиот систем на Р.С.Македонија.

Други по големина се **Приходи од камати** на износ од 523.299,00 денари. Овие приходи во вкупните приходи учествуваат со 0,279%.

Останати приходи од работењето изнесуваат 107.009,00 ден. Овие приходи се остварени како резултат на вратени премии од осигурителната куќа како и останати приходи.

Приходи од отпис на обврски изнесуваат 47.201,00 ден.




График 1 Приходи

б) Остварени расходи

Во периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година **вкупните расходи** на АД ТЕЦ НЕГОТИНО изнесуваат **181.810.832,00 денари**.

Направените вкупни расходи во однос на планираните вкупни расходи за 2020 година изнесуваат 84,85%, а во однос на претходната 2019 година се остварени 0,07% помалку.

Од групата на расходи како најголеми ставки ги презентираме:

- **Вкалкулирани бруто плати** на вработените на износ од **124.689.926,00 денари** кои во вкупните трошоци учествуваат со 68,58%, во однос на планираните се помали за 2,59% а во однос на остварените од 2019 година се поголеми за 3,86%.
- **Амортизација** пресметана по минимални стапки е **17.207.695,00 денари** и учествува со 9,46% во вкупните трошоци, а во однос на остварената амортизација за 2019 година е помала за 8,7%.
- **Потрошена електрична енергија** е трошок на износ од **13.359.946,00 денари** кој во вкупните трошоци учествува со 7,35%, во однос на планираните е остварено 16,17% повеќе, а во однос на остварените од 2019 година е остварено 115,86% повеќе.
- **Останати трошоци на вработените** се на износ од **5.814.229,00 денари**. Во вкупните трошоци учествува со 3,20%, во однос на планот се остварени 27,32% помалку, а во однос на 2019 година се за 18,69% помали. Овде спаѓаат трошоци за отпремнина за пензија, јубилејни награди, регрес за годишен одмор, надомести по Колективен договор, помош, посмртнина и останати трошоци на вработените.
- **Надомести на трошоците на вработените** (441- трошоци за терен 272.046,00денари, систематски прегледи 176.200.00денари, образование и усовршување 111.200,00денари) изнесуваат **559.446,00 денари** и учествуваат со 0,31% во трошоците. Во однос на планот се остварени 7,17%, а во однос на 2019 година се остварени 8,2% .
- **Задолжителни систематски прегледи** изнесуваат **176.200,00 денари**. Во вкупните трошоци учесвуваат 0,10%.

- **Трошоци за образование и усовршување** се на износ од **111.200,00 денари**, во вкупните трошоци учествуваат со 0,06%, во однос на планот остварени се 55,6%, а во однос на 2019 година се остварени 37,06%.
- **Потрошен мазут** се трошоци во износ од **1.609.486,00 денари** кои во вкупните трошоци учествуваат со 0,89%. Овие трошоци се направени поради тоа што во месец Декември имаше екстремно ниски температури и се вршеше палење на стартна котлара.
- Потрошените **суровини и материјали** се на износ од **2.910.734,00 денари** кои се 1,6% од вкупните трошоци, во однос на планираните трошоци се остварени 72,77%, а во однос на остварените во 2019 година се остварени 92,51%. Овде спаѓаат разни суровини и материјали како јонска маса, сулфурна киселина, бази, разни електро материјали и материјали за тековно одржување, ХТЗ опрема, средства за хигиена и сл.
- **Трошоците за осигурување** се друг поголем трошок кој изнесува **2.789.637,00 ден**, во вкупниот трошок учествува со 1,53%, во однос на планираното остварено е 20,3% помалку, а во однос со 2019 година остварено е 16,51% помалку. Тука е содржана премијата за осигурување на основните средства, колективното осигурување, каско осигурување на возилата и осигурување на имотот.
- **Услуги за тековно и инвестиционо одржување на недвижности** се на износ **3.944.126,00 денари**, во вкупните трошоци учествуваат со 2,17%, во однос на планот се остварени 39,44%, а во однос на 2019 год остварени се 33,15% повеќе. Овде спаѓаат услуги за одржување на средствата за работа, софтвер, поправки, за одржување и заштита на моторни возила, услуги за обезбедување на имот и др.
- **Даноци и придонеси** и други давачки кои не зависат од финансискиот резултат се **2.566.794,00 денари** учествуваат со 1,41% од вкупните трошоци а тоа се:
 - Средства за работа на Синдикатот по Колективен Договор;
 - Даноци и др. давачки за користење градежно земјиште;

- Општинска такса за истакната фирма;

- Административни и судски такси

- **Останати трошоци од работењето** се на износ од **1.245.230,00** денари кои во вкупните трошоци учествуваат со 0,68%. Во однос на планот се остварени 11,05% помалку, а во однос на 2019 година се за 10,90% повеќе. Овде спаѓаат консултантски услуги, адвокатски и нотарски услуги, трошоци за ревизијата на финансиските извештаи, трошоци за стручна литература, службен весник и др., трошоци за лиценцирани сертификати, надоместоци за школување по член 89 од Колективниот Договор, трошоци за објавување на тендери и останати нематеријални трошоци и услуги.
- **Трошоците за гориво за моторни возила** се на износ од **653.311,00** денари кои во вкупните трошоци учествуваат со 0.36%, во однос на планот се остварени 65,62% помалку, а во однос на оствареното во 2019 година се за 38,17% помали.
- **Комуналните услуги и услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација** се на износ од **1.104.980,00 денари**. Во вкупните трошоци учествуваат со 0,61%, во однос на планот остварено е 100,45%, а во однос на 2019 година се остварени 4,61% повеќе.
- **Трошоци за ситен инвентар и автогуми** изнесуваат **869.966,00** денари кои во вкупните трошоци учествуваат со 0,48%, во однос на планот се остварени 3,34% помалку, а во однос на 2019 година се остварени 6,1% помалку.
- **Надоместите за членови на Надзорниот Одбор** изнесуваат **559.993,00** денари. Во вкупните трошоци учествуваат со 0,31%, во однос на планираните трошоци се остварени 20% помалку, а во однос на остварените од 2019 остварени се 100%.
- **Дневници за службени патувања** се на износ од **74.289,00 денари** во вкупните трошоци учествуваат со 0,04%, во однос на планот се остварени за 83,12% помалку, а во однос на 2019 година се остварени за 82,94% помалку.

- **Трошоци за гориво и мазиво, дизел гориво и уље** се на износ од **730.336,00** денари кои во вкупните трошоци учествуваат со 0,40%, во однос на планот се помали за 43,82%, а во однос на оствареното од 2019 година исто така се поголеми за 6,75%.
- **Поштенски, телефонски и интернет услуги** се на износ од **424.056,00** денари, во вкупните трошоци учествуваат со 0,23%, во однос на планот остварено е 11,65% помалку, а во однос на 2019 година се остварени за 9,76% помалку.
- **Трошоците за репрезентација во земјата** изнесуваат **137.218,00** денари, учествуваат со 0,08% во вкупните трошоци, во однос на планираните трошоци се остварени 72,56% помалку, а во однос на 2019 година остварени се за 67,9% помалку.
- **Канцелариски материјали** изнесуваат **170.156,00** денари кои во вкупните трошоци учествуваат со 0,09%. Во однос на планот овој трошок е остварен 56,72%, а во однос на 2019 година остварен е за 35,11% помалку.
- **Банкарските услуги и трошоци на платниот промет** изнесуваат **95.223,00** денари кои во вкупните трошоци учествуваат со 0,05%. Во однос на планот овој трошок е остварен 95,22%, а во однос на 2019 година остварени се за 6,61% помалку.
- **Останати услуги - регистрација на возила, огласување во електронски и печатени медиуми и други материјални услуги** изнесуваат **108.950,00** денари кои во вкупните трошоци учествуваат со 0,06%. Во однос на планот остварени се 47,37%, а во однос на 2019 година остварени се 50,98% помалку.
- **Потрошените резервни делови** се на износ од **137.510,00** денари кои се 0,08% од вкупните трошоци, во однос на планираните трошоци се остварени 68,76%, а во однос на остварените во 2019 година се остварени 51,69% повеќе.
- **Останатите трошоци** (трошоци за уље на моторните возила, останати расходи од работењето и расходи од камати) се во вкупен износ од **47.595,00** денари.




График 2 - Расходи

в) Остварен финансиски резултат

АД ТЕЦ НЕГОТИНО за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година оствари позитивен финансиски резултат од редовното работење, и тоа:

– Добивка пред оданочување	5.637.852,00 денари
– Данок на добивка	979.331,00 денари
– Нето добивка (по оданочување)	4.658.521,00 денари

III. Залихи

Залихите со состојба на 31.12.2020 година изнесуваат **111.183.069,00** денари од кои :

	Залиха	2019 год.	2020 год.	2020/19
1	Суровини и м-ли	92.921.774,00	89.710.675,00	96,54%
2	резервни делови	20.426.991,00	20.341.508,00	99,58%
3	ситен инвентар	1.066.679,00	1.130.886,00	106,02%
Вкупно		114.515.443,00	111.183.069,00	97,09%

Залихата на суровини и материјали во 2020година е помала за 3,46% во однос на 2019година.

Залихата на резервните делови во 2020година е помала за 0,42% во однос на 2019година.

Залихата на ситен инвентар во 2020година е поголема за 6,02% во однос на 2019година.

Во вкупен износ залихите во 2020година во однос на 2019година се помали за 2,91%.

IV. Ненаплатени побарувања и неизмерени обврски

а) Ненаплатени побарувања

Ненаплатените побарувања на АД ТЕЦ НЕГОТИНО на 31.12.2020година изнесуваат **18.365.840,00** денари и тоа од:

1.	АД МЕПСО Скопје	18.365.840,00
----	-----------------	---------------

б) Неизмирени обврски

АД ТЕЦ НЕГОТИНО на 31.12.2020 година има неизмирени обврски во вкупен износ од **4.617.040,00 денари** и тоа спрема:

629	ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ	СКОПЈЕ	1.893.553
610	ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС	СКОПЈЕ	1.610.655
517	С.О.С. Обезбедување Друштво за произ тргов и услуга	НЕГОТИНО	230.899
463	ИНТЕК НОВА ДООЕЛ	НЕГОТИНО	165.742
534	ББ нет ПЛУС	НЕГОТИНО	163.619
627	ЕЦОТИП	СКОПЈЕ	106.200
4	КОМУНАЛЕЦ	НЕГОТИНО	93.466
129	МЕПСО СКОПЈЕ	СКОПЈЕ	82.622
58	МАКЕД.ЖЕЛЕЗНИЦИ ПОЦ.ЗОП	СКОПЈЕ	53.166
2	МАКПЕТРОЛ АД-СКОПЈЕ	СКОПЈЕ	43.053
466	А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ	СКОПЈЕ	36.567
630	ЕЛИВА-КОМЕРЦ	НЕГОТИНО	19.883
519	А-МИ Д.О.О	СКОПЈЕ	18.060
9	СЛУЖБЕН ВЕСНИК	СКОПЈЕ	13.800
621	ПЗУ ДР ЧИРКОВ		13.200
615	ЛГ ПРЕМИУМ СТАР	НЕГОТИНО	12.500
523	РИКИ ЈУНИОР	КОЧАНИ	12.039
614	УНИ ПРИНТ ДООЕЛ	КОЧАНИ	11.319
471	ЕУРОМАК-КОНТРОЛ	СКОПЈЕ	9.322
164	АНГ-КОМПАНИ	НЕГОТИНО	7.818
603	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ	СКОПЈЕ	5.871
173	БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАКИ	СКОПЈЕ	5.664
86	МАКЕДОНСКА ПОШТА ПОДРУЖНИЦА ЦРПС	КАВАДАРЦИ	3.532
628	ИК СПОРТ Кавадарци	КАВАДАРЦИ	2.120
208	МАКЛИФТ	СКОПЈЕ	1.875
546	АСКОМ	СКОПЈЕ	495
	вкупно		4.617.040

V. Податоци за примањата за членовите на Управниот и Надзорниот одбор за 2020 година.

Висината на исплатениот надоместок на членовите на Надзорниот одбор е за Претседател на Надзорниот одбор Јордан Шијаков - 12.000,00 денари, а за останатите три члена (Андријан Ташковски, Елена Данева и Трајче Крстевски) по 10.000,00 денари месечно. Местото за уште еден член на Надзорниот одбор е празно.

Висината на надоместокот на членовите на Управниот одбор кои според Менаџерскиот договор извршуваат функции на Раководител-извршна функција, Директор-менаџерска функција и член на Управен одбор изнесува:

1. Претседател на Управен одбор (Генерален директор) Небојша Стојановиќ - 89.175,00 денари (нето) се зголемува за 0,5% од година за минат труд.
2. Член на Управен одбор (Технички директор) Игор Бојациев - 73.800,00 денари (нето) се зголемува за 0,5% од година за минат труд.
3. Член на Управен одбор (Директор за производство) Јане Стоименов - 73.800,00 денари (нето) се зголемува за 0,5% од година за минат труд.
4. Член на Управен одбор (Директор за правни и општи работи) Никола Ангеловски - 64.575,00 денари (нето) се зголемува за 0,5% од година за минат труд.
5. Член на Управен одбор (Директор за финансиски работи) Билјана Петроска Мантева - 64.575,00 денари (нето) се зголемува за 0,5% од година за минат труд.

Согласно Меѓународните Сметководствени Стандарди, во АД ТЕЦ НЕГОТИНО се направени и белешки кон финансиските извештаи кои се дадени во прилог.

Февруари 2021 година

Генерален директор
Небојша Стојановиќ



Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.290/20), Владата на Република Северна Македонија, во својство на Собрание на АД ТЕЦ Неготино во државна сопственост, Неготино, на седницата, одржана на 8 јуни 2021 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино за 2020 година

1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето за 2020 година, на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ТЕЦ Неготино, во државна сопственост, Неготино усвоени од Управниот одбор со Одлука бр. 02-535/218 од 22.2.2021 година, на ова акционерско друштво, на седницата одржана на 22.2.2021 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 40-5717/1
8 јуни 2021 година
Скопје

ПРВ ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

